



УПАТСТВО ЗА ИЗГЛЕДОТ НА БЕЏОВИТЕ  
ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ИЗБОРНИТЕ ОРГАНИ, ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА, ОВЛАСТЕНИТЕ  
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПОДНОСИТЕЛИТЕ НА ЛИСТА НА КАНДИДАТ, МЕЃУНАРОДНИТЕ И  
ДОМАШНИТЕ НАБЉУДУВАЧИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 2020 ГОДИНА

Државна изборна комисија на членовите на изборните органи, изборната администрација, овластените претставници на подносителите на листа на кандидат и меѓународните и домашните набљудувачи им издава беџови како исправа за идентификација.

Текстот на сите беџови е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

- Текстот на беџовите за домашните набљудувачи, Општинските изборни комисии, Избирачките одбори и овластените претставници на предлагачот, во општините во кои најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик е на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во таа општина
- Текстот на беџовите за меѓународните набљудувачи, странските новинари и преведувачите е на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на службениот јазик и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните.
- Текстот на беџовите за Државната изборна комисија, стручната служба и помошното тело на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа лицето, носител на беџотот.

Во зависност од видот на беџот, спецификацијата се дополнува со следново:

- I. За домашните набљудувачи, во долниот дел на беџот во средина на светло зелена основа стои текст „домашен набљудувач“.  
Името и презимето на набљудувачот е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа набљудувачот.  
Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува метално - пластична штипка.
- II. За меѓународните набљудувачи, во долниот дел на беџот во средина на окер основа стои текст „меѓународен набљудувач“.  
Името и презимето на меѓународниот набљудувач е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и латиница.  
Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.
- III. За странските новинари, во долниот дел на беџот во средина на бела основа стои текст „странски новинар“.  
Името и презимето на странскиот новинар е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и латиница.  
Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

- IV. За преведувачите, во долниот дел на беџот во средина на **кафена** основа стои текст „преведувач“.
- Името и презимето на преведувачот е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа преведувачот.
- Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.
- V. На беџовите за составот на Општинските изборни комисији, во долниот дел на беџот во средина на **светла сина** основа стои текст: „претседател“, „заменик претседател“, „член“, „заменик член“, „секретар“ или „заменик секретар“ на општинска изборна комисија \_\_\_\_\_.
- Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, секретарот и заменик секретарот на Општинската изборна комисија.
- На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.
- VI. На беџовите за составот на Избирачките одбори, во долниот дел на беџот во средина на **жолта** основа стои текст: „претседател“, „заменик претседател“, „член“, „заменик член“, на избирачкиот одбор.
- Името и презимето на претседателот, заменик претседателот, членот, заменик членот, на избирачкиот одбор е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа членот на Избирачкиот одбор.
- На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.
- VII. На беџовите за Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на **светло црвена** основа стои текст: „претседател“, „потпретседател“, „член“ и „генерален секретар“.
- Името и презимето на претседателот, потпретседателот, членот и генералниот секретар на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа претседателот, потпретседателот, членот и генералниот секретар на Државната изборна комисија.
- Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.
- VIII. На беџовите за стручната служба на Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на **крем** основа стои текст: „стручна служба“.
- Името и презимето на лицето вработено во стручната служба на Државната изборна комисија е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа тоа лице.
- Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.
- IX. На беџовите за помошно тело на Државната изборна комисија, во долниот дел на беџот во средина на **сива** основа стои текст: „помошно тело“.
- Името и презимето на лицето на помошно тело е отпечатено на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа тоа лице.
- Горниот дел од беџот се перфорира и се поставува врвка отпечатена колор со лого на Државна изборна комисија, ширина 2 см со метален карабиниер.

X. На беџовите за овластените претставници на подносителот на листа на кандидат, во долниот дел на беџот во средина на **светла виолетова** основа стои текст: „ овластен претставник на подносител на листа на кандидат за ИМ број \_\_\_\_\_“.

Името и презимето на лицето на овластениот претставник е напишано на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото на заедницата на која и припаѓа властениот претставник.

На задната страна од беџот со дуплофан се прицврстува безопасна игла.

Ова упатство влегува во сила со денот на донесувањето и истото ќе се објави на интернет страницата на Државната изборна комисија [www.sec.mk](http://www.sec.mk)

Број 10-78411  
09.03.2020 година  
Скопје

